

Месечен е-Билтен на Секретаријатот за европски прашања  
Влада на Република Македонија  
Јануари 2016



## Холандија - Претседавач со Советот на Европска Унија во наредните шест месеци



Како претседавач со Советот на ЕУ, водечки принципи на Холандија за време на истото се: Унија, која се фокусира на суштинските работи, Унија која се фокусира на раст и работни места преку иновации, како и Унија која е поврзана со граѓанското општество. За време на шест месечното претседавање Холандија ќе се фокусира на четири приоритетни области и тоа:

- Миграција и меѓународната безбедност
  - Европа како иноватор и креатор на работни места
  - Добри финансии и стабилност на еврозоната
  - Прогресивна климатска и енергетската политика [повеќе](#)
- 
- [Програма на холандското претседателство со Советот на ЕУ](#)

## Амбасадорот на Кралството Холандија, г. В. Вутер Пломп во посета на Секретаријатот за европски прашања

Заменик претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за европски прашања д-р Фатмир Бесими, денеска оствари средба со амбасадорот на Кралството Холандија, г. В. Вутер Пломп.

На средбата Бесими упати честитки за преземањето на претседателството на ЕУ од страна на Кралството Холандија, посакувајќи успешно спроведување на програмата и силна поддршка на процесот на проширување на ЕУ. Вицепремиерот изрази задоволство од досегашната соработка со земјата, која очекува да продолжи и во текот на нејзиното претседателство во ЕУ.

Во текот на разговорот посебно беа истакнати и итните приоритети во процесот на пристапување кон Европската унија, утврдени и со Пристапниот дијалог на високо ниво, како што се: слободата на изразување и медиумите, судството, борбата против корупцијата и организираниот криминал, меѓуетничките односи, реформите во јавната администрација, добрососедските односи, регионалната соработка и зголемување на економскиот раст и вработувањето.

Вицепремиерот Бесими ја потенцираше и улогата на Македонија по рутата по која се движат мигрантите и заложбата на земјата за партнерска соработка со ЕУ при справувањето со мигрантската криза. Токму кризата со мигрантите и бегалците покажува колку е значајно сите земји од Западен Балкан да бидат интегрирани во ЕУ што поскоро.

На крајот од средбата Вицепремиерот Бесими и амбасадорот Ваутер Пломп истакнаа дека соработката помеѓу Република Македонија и Кралството Холандија ќе продолжи и во претстојниот период, со силна поддршка за успешно спроведување на реформите. [повеќе](#)



## Работни средби



### Работна посета на Република Турција

Заменик претседателот на Владата задолжен за европски



Средба со новоназначениот амбасадор на Република Естонија во нашата земја, г. Даниел Ерик Шаер



### Посета на Македонската академија на науки и уметности

Вицепремиерот за

прашања, д-р Фатмир Бесими, на 01 февруари, беше во еднодневна работна посета на Република Турција, при што оствари работна средба со министерот за европски прашања и главен преговарач за членство на Турција во ЕУ, г-дин Волкан Бозкир. Вицепремиерот Бесими ги истакна одличните пријателски билатерални односи помеѓу Република Македонија и Република Турција и изрази интерес за понатамошното продлабочување на соработката на теми од взаемен интерес.

[повеќе](#)

Заменик претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за европски прашања д-р Фатмир Бесими, оствари средба со новоназначениот амбасадор на Република Естонија во нашата земја, г. Даниел Ерик Шаер. Вицепремиерот Бесими упати честитки до амбасадорот по повод неговото назначување и му посака успешна работа и продолжување на пријателската соработка меѓу двете земји. Исто така изрази задоволство за поддршката од Естонија во евро-атлантските аспирации на земјата.

[повеќе](#)

европски прашања во Владата на Република Македонија, реализираше посета на Македонската академија на науки и уметности, при што имаше средба со Претседателот на МАНУ, Академик Таки Фити.

[повеќе](#)

- **Неформален работен ручек на вицепремиерот Бесими со министрите за надворешни работи на земјите членки на ЕУ [повеќе](#)**

## Државниот секретар, Блажевска во посета на прифатниот и транзитен центар "Винојуг" кај Гевгелија

Со цел непосредно собирање на информации за дистрибуцијата на помош на терен и утврдување на потребите за 2016 година денеска, Државниот секретар на Секретаријатот за европски прашања г-ѓа Ана Блажевска го посети прифатниот и транзитен центар "Винојуг" кај Гевгелија и оствари средба со претставници на различните институции, граѓански и меѓународни организации активни на терен. [повеќе](#)



**Реформски процес**

- На 20.1.2016 година, Комисијата за Европски прашања и Националниот совет за европска интеграција одржаа седница, програмата и приоритетите за работата на холандското претседателство во Советот на ЕУ за јануари- јуни 2016 година беа презентирани од страна на Амбасадорот на Кралството Холандија во Република Македонија
- Со последните измени на Законот за Јавни набавки, од 1. јануари 2016 година, Советот за Јавни набавки стана независно државно тело во рамките на одговорностите со капацитет на правно лице. Со измените не се пренесуваат надлежности од БЈН на Советот или обратно. Тие ги одделуваат надлежностите на двете институции имајќи го предвид фактот дека Бирото и Советот немаат преклопување на надлежностите.
- Во согласност со измените на Изборниот законик кои влегоа во сила во ноември 2015 година, Агенцијата за аудио и аудио-визуелни медиумски услуги изготви и усвои методологија за надзор на медиумското покривање на изборите од страна на радио и телевизиските услуги во текот на процесот на изборите
- Република Македонија, во согласност со Регулативата за спроведување на Комисијата (ЕУ) бр. 2016/15 од 7 јануари 2016, влезе на списокот земји овластени за извоз на табли јајца на пазарите на Европската унија, по одобрување на контролата на програмата за Салмонела во јата на Галус галус од страна на Европската комисија



**ЕУ Разговори, соработка со граѓанскиот сектор**  
**Тема: Итните реформски приоритети -**  
**Разговори со Мрежа 23 повеќе**

**ИПА Работилница**



Секретаријатот за европски прашања во соработка со германското друштво за интернационална соработка (ГИЗ) во Гевгелија одржува дводневна ИПА работилница. Целта на работилницата е преку заедничка работа да се дефинираат и споделат научените лекции од користењето на ИПА средствата од претходната година и да се изнајде начин за дефинирање активности коишто ќе помогнат во креирањето на т.н. Акцискиот план на системот за децентрализирано управување со ИПА средствата (ДИС) за 2016 година. [повеќе](#)

## ИПА Проекти

**"Зајакнување на среднорочното буџетирање за ефективно јавено финансиско управување"**

**Финансиран од:**  
ЕУ, Национална ИПА програма ТАИБ 2011  
**Цел на проектот:**  
Подобрување на ефикасноста на

**"Зајакнување на спроведувањето на правата од интелектуална сопственост"**

**Финансиран од:** ЕУ  
**Цел на проектот:**  
Обезбедување на понатамошно усогласување на националното законодавство со

**"Поддршка на пристапот до правото за лична заштита на личните податоци"**

**Финансиран од:**  
ЕУ  
**Цел на проектот:**  
Унапредување на целокупната законска и институционална рамка за заштита на личните податоци, во согласност со

среднорочното планирање на буџетот, програмското буџетирање и буџетската класификација, како и фискално известување во согласност со ЕСА стандардите.

**Вкупна вредност:**

1.100.000 евра

**Времетраење:**

декември 2015- ноември 2017

**Главен корисник:**

Министерството за финансии, Секторот за буџет и фондови [повеќе](#)

законодавството на ЕУ, градење на капацитети, подигнување на јавната свест во областа на спроведувањето и заштитата на правата од интелектуална сопственост

**Вкупна вредност:**

1.398,093 евра

**Времетраење:**

19 месеци

**Водечки партнер на проектот:**

Данската канцеларија за патенти и трговски марки

**Главниот корисник:**

Државниот завод за индустриска сопственост и Царинската управа [повеќе](#)

најдобрите практики на ЕУ, заради обезбедување на гаранција на граѓаните дека ќе можат ефективно да ги остварат своите права на заштита

**Вкупна вредност:**

900,000 евра

**Времетраење:**

24 месеци

, ноември 2015-ноември 2017

**Главниот корисник:**

Дирекцијата за заштита на личните податоци [повеќе](#)

## ЕУ Вести

- [Јавна електронска консултација за шемата за мобилност "Твојата прва работа од ЕУРЕС" и можности за идни мерки на ЕУ за слободно движење на труд за млади во рамките на ЕУ](#)
- [Европски ден за заштита на податоците](#)
- [Еразмус +: Повеќе и подобри можности за идните генерации во Европа](#)
- [Пријавете проект за наградата за млади Карло Велики за 2016 година](#)
- [Со што Европскиот Парламент ќе се занимава во 2016 година?](#)
- [Објавена е националната програма на холандското претседателство со Советот на ЕУ](#)

## Дали знаете дека...?

- [1.83 милиони е бројот на откриени илегални преминувања во ЕУ во 2015 година.](#)
- [Од 590 острови во ЕУ 228 се многу мали со помалку од 50 жители](#)
- [18% е просечното учество на непријавената работа во БДП на ЕУ](#)

## Меѓународни денови

- [4 февруари Светскиот ден на ракот](#)
- [13 февруари Светскиот ден на радио](#)
- [20 февруари Светскиот ден на социјална правда](#)
- [21 февруари Меѓународниот ден на мајчиниот јазик](#)



***Ви Благодариме!***